

20160832262

## **МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

Врз основа на член 82-ј став 2 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИЈАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО ШУМСКАТА ПОЛИЦИЈА**

#### **Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на селекција на кандидатите за вработување во шумската полиција.

#### **Член 2**

Селекцијата за избор на кандидат за вработување во Шумската полиција се врши врз основа на јавен оглас.

#### **Член 3**

Постапката за селекција за засновање на работен однос во Шумската полиција опфаќа три фази:

- Административна проверка на поднесената документација,
- Писмено тестирање и
- Интервју.

#### **Член 4**

При спроведување на секоја фаза од постапката за селекција освен за фазата административна проверка се врши бодирање на постигнатите резултати за секој кандидат.

При спроведување на првата фаза од постапката за селекција - административна проверка, се врши утврдување на навременоста и потполноста на поднесената документација, како и исполнетоста на пропишаните услови наведени во огласот.

При спроведување на втората фаза, писмено тестирање, кандидатот треба да освојат најмалку 51% од бодовите за да премине во следната фаза.

При спроведување на третата фаза - интервју, се води поединечен устен разговор со кандидатот со кое се оценува: општиот впечаток, комуникациските способности, мотивираност да извршува шумско- полициски работи, лични квалитети и сл. Интервјуто се спроведува од страна на Комисијата од член 82-к став (1) од Законот за шумите.

#### **Член 5**

Пред да се започне со писменото тестирање на кандидатите им се дават јасни упатства за начинот на пополнување и вреднување на тестот.

Писменото тестирање се врши на посебно изготвени тестови со соодветна заштита за анонимност при нивното бодирање.

#### Член 6

По завршувањето на секоја фаза од постапката за селекција, а врз основа на постигнатите резултати се врши бодирање на секој кандидат посебно и се изготвува листа со која се утврдува кои кандидати ќе продолжат во следната фаза од постапката од член 4 од овој правилник.

Кандидатот кој нема да освои 51% од предвиените бодови во поединечната фаза на селекција, не може да продолжи во следната фаза на селекција.

#### Член 7

Редоследот на полагање на деловите од писмениот тест, местото и времето на полагање, како и времетраењето на тестирањето за секој дел се определува од страна на Комисијата од член 82-к став (1) од Законот за шумите.

#### Член 8

По секоја спроведена фаза од постапката за селекција, резултатите од поминатите фази се приложуваат кон пријавата.

#### Член 9

Врз основа на добиениот збир на бодови од поединечните фази во постапките за селекција, Комисијата од член 82-к став (1) од Законот за шумите, изготвува конечна ранг листа.

#### Член 10

Кандидатите кои се избрани се известуваат за времето и местото за потпишување на договор за вработување во Шумска полиција.

Кандидатите кои не се избрани, писмено се известуваат и им се враќаат сите документи што ги доставиле.

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-4031/1  
28 март 2016 година  
Скопје

Министер за земјоделство,  
шумарство и водостопанство,  
м-р **Михаил Цветков**, с.р.